



Република Северна Македонија
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republika e Maqedonisë së Veriut
Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional

Принос на задолжителни пензиски фондови **2025**

Kthimi i fondeve të detyrueshme pensionale 2025



Користени кратенки

Shkurtime e përdorura

Табела 1: Приноси на задолжителни пензиски фондови 31.03.2025

Tabela 1: Kthimet e fondeve të detyrueshme pensionale 31.03.2025

Табела 2: Приноси на задолжителни пензиски фондови 30.06.2025

Tabela 2: Kthimet e fondeve të detyrueshme pensionale 30.06.2025

Табела 3: Приноси на задолжителни пензиски фондови 30.09.2025

Tabela 3: Kthimet e fondeve të detyrueshme pensionale 30.09.2025

Табела 4: Приноси на задолжителни пензиски фондови 31.12.2025

Table 4: Kthimet e fondeve të detyrueshme pensionale 31.12.2025

Ве молиме при користење на податоците задолжително да го наведете изворот.

Ju lutemi, kur përdorni të dhënat, të përmendet burimi.

Кратенки / Shkurtesa

- 1. ЗПФ - задолжителни пензиски фондови
FDP - Fondet e detyrueshme pensionale
- 2. САВАз - Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд
SAVAm - Fondi i hapur i detyrueshëm pensional Fondi pensional Sava
- 3. КБПз - КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
KBPM - Fondi i parë i hapur i detyrueshëm pensional KB – Shkup
- 4. ТРИГЛАВз - Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
TRIGLAVm - Fondi i hapur i detyrueshëm pensional Triglav – Shkup

Забелешки / Shenime

Почеток на работа на САВАз е 1.1.2006 г. / Fillimet me punë SAVA është me 01.01.2006

Почеток на работа на КБПз е 1.1.2006 г. / Fillimet me punë e KBP është me 01.01.2006.

Почеток на работа на ТРИГЛАВз е 1.4.2019 г. / Fillimet me punë e TRIGLAV është me 01.04.2019

За посигурни пензионерски денови / Për ditë më të sigurta të pensionit

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Славко Јаневски бр.100, 1000 Скопје

тел: (+389 2) 3224-229

www.mapas.mk

Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional

Slavko Janevski 100, 1000 Shkup,

tel: (+389 2) 3224-229

www.mapas.mk

Содржина / Përmbajtja

Табела 1: Приноси на задолжителни пензиски фондови¹⁾

31.03.2025

Table 1:Kthimi i fondeve të detyrueshme pensionale

31.03.2025

ЗПФ / FDP	Период / Periudha					
	последни 12 месеци / 12 muajt e fundit		ануелизиран за последни 7 години / i llogaritur për 7 vitet e fundit		ануелизиран од почеток на работа / i llogaritur që nga fillimi me punë	
	31.03.2024 - 31.03.2025 ⁴⁾		31.03.2018 - 31.03.2025 ²⁾ / 30.06.2019 - 31.03.2025 ³⁾		Почеток / Fillimi - 31.03.2025 ⁴⁾	
	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale
САВАз / SAVAm	4,85%	2,06%	5,56%	0,72%	5,43%	2,33%
КБПз / KBPM	4,49%	1,71%	5,69%	0,85%	5,62%	2,52%
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	5,11%	2,32%	4,23%	-1,29%	4,08%	-1,23%
Просечен принос / Norma mesatare e kthimit ⁵⁾	3,96%	1,20%	4,95%	0,14%	5,28%	2,19%

¹⁾ Приносот на индивидуалната сметка е променлив и зависи од приносот на задолжителниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото.

¹⁾ Kthimi në llogarinë individuale është i ndryshueshëm dhe varet nga Kthimi i Fondit Pensional të Detyrueshëm dhe nga tarifat e ngarkuara nga Shoqëria Pensionale.

²⁾ Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од преиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

²⁾Kthimi llogaritet në bazë vjetore për 84 muajt e mëparshëm. Përjashtimisht, nëse fondi ka funksionuar më pak se 84 muaj, por më shumë se 12 muaj, kthimi llogaritet në fund të tremujorit, për periudhën nga 1 qershori ose 1 dhjetori pas themelimit të fondit deri në fund të tremujorit të llogaritjes.

³⁾ Приносот на ТРИГЛАВз се пресметува за периодот 30.06.2019 - 31.03.2025 бидејќи фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци.

³⁾ Kthimi i TRIGLAVz llogaritet për periudhën 30.06.2019 – 31.03.2025, pasi fondi ka funksionuar më pak se 84 muaj, por më shumë se 12 muaj.

⁴⁾ Дополнително приносот се пресметува за претходните 12 месеци и на годишна основа од почетокот на работа на пензискиот фонд.

⁴⁾ Përveç kësaj, kthimi llogaritet për 12 muajt e fundit dhe në bazë vjetore që nga fillimi i punës së fondit pensional.

⁵⁾ Просечниот принос се пресметува преку просечната вредност на сметководствените единици.

Просечната вредност на сметководствените единици се пресметува како пондериран просек на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови во однос на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови што работат на соодветниот датум.

⁵⁾Kthimi mesatar llogaritet përmes vlerës mesatare të njësive kontabël. Vlera mesatare e njësive kontabël llogaritet si mesatare e ponderuar e njësive kontabël të fondeve pensionale të detyrueshme në raport me asetet neto të fondeve pensionale të detyrueshme që janë aktive në datën përkatëse.

Табела 2: Приноси на задолжителни пензиски фондови¹⁾

30.06.2025

Table 2: Kthimi i fondeve të detyrueshme pensionale

30.06.2025

ЗПФ / FDP	Период / Periudha					
	последни 12 месеци / 12 muajt e fundit		ануелизиран за последни 7 години / i llogaritur për 7 vitet e fundit		ануелизиран од почеток на работа / i llogaritur që nga fillimi me punë	
	30.06.2024 - 30.06.2025 ⁴⁾		30.06.2018 - 30.06.2025 ²⁾ / 30.06.2019 - 30.06.2025 ³⁾		Почеток / Fillimi - 30.06.2025 ⁴⁾	
	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale
САВАз / SAVAm	4,97%	0,49%	5,35%	0,28%	5,43%	2,22%
КБПз / KBPm	4,74%	0,27%	5,57%	0,49%	5,64%	2,42%
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	4,98%	0,50%	4,32%	-1,47%	4,18%	-1,40%
Просечен принос / Norma mesatare e kthimit ⁵⁾	4,17%	-0,28%	4,76%	-0,28%	5,29%	2,08%

¹⁾ Приносот на индивидуалната сметка е променлив и зависи од приносот на задолжителниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото.

¹⁾ Kthimi në llogarinë individuale është i ndryshueshëm dhe varet nga Kthimi i Fondit Pensional të Detyrueshëm dhe nga tarifat e ngarkuara nga Shoqëria Pensionale.

²⁾ Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

²⁾ Kthimi llogaritet në bazë vjetore për 84 muajt e mëparshëm. Përgjithimisht, nëse fondi ka funksionuar më pak se 84 muaj, por më shumë se 12 muaj, kthimi llogaritet në fund të tremujorit, për periudhën nga 1 qershori ose 1 dhjetori pas themelimit të fondit deri në fund të tremujorit të llogaritjes.

³⁾ Приносот на ТРИГЛАВз се пресметува за периодот 30.06.2019 - 30.06.2025 бидејќи фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци.

³⁾ Kthimi i TRIGLAVz llogaritet për periudhën 30.06.2019 – 31.03.2025, pasi fondi ka funksionuar më pak se 84 muaj, por më shumë se 12 muaj.

⁴⁾ Дополнително приносот се пресметува за претходните 12 месеци и на годишна основа од почетокот на работа на пензискиот фонд.

⁴⁾ Përveç kësaj, kthimi llogaritet për 12 muajt e fundit dhe në bazë vjetore që nga fillimi i punës së fondit pensional.

⁵⁾ Просечниот принос се пресметува преку просечната вредност на сметководствениите единици.

Просечната вредност на сметководствениите единици се пресметува како пондериран просек на сметководствениите единици на задолжителните пензиски фондови во однос на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови што работат на соодветниот датум.

⁵⁾ Kthimi mesatar llogaritet përmes vlerës mesatare të njërive kontabël. Vlera mesatare e njërive kontabël llogaritet si mesatare e ponderuar e njërive kontabël të fondeve pensionale të detyrueshme në raport me asetet neto të fondeve pensionale të detyrueshme që janë aktive në datën përkatëse.

Табела 3: Приноси на задолжителни пензиски фондови¹⁾

Table 3: Kthimi i fondeve të detyrueshme pensionale

30.09.2025

30.09.2025

ЗПФ / FDP	Период / Periudha					
	последни 12 месеци / 12 muajt e fundit		ануелизиран за последни 7 години / i llogaritur për 7 vitet e fundit		ануелизиран од почеток на работа / i llogaritur që nga fillimi me punë	
	30.09.2024 - 30.09.2025 ⁴⁾		30.09.2018 - 30.09.2025 ²⁾ / 30.06.2019 - 30.09.2025 ³⁾		Почеток / Fillimi - 30.09.2025 ⁴⁾	
	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale
САВАз / SAVAm	6,54%	2,45%	5,43%	0,19%	5,51%	2,28%
КБПз / KBPm	6,36%	2,27%	5,68%	0,43%	5,71%	2,47%
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	6,52%	2,43%	4,61%	-1,14%	4,46%	-1,09%
Просечен принос / Norma mesatare e kthimit ⁵⁾	5,74%	1,69%	4,83%	-0,38%	5,35%	2,13%

¹⁾ Приносот на индивидуалната сметка е променлив и зависи од приносот на задолжителниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото.

²⁾ Kthimi në llogarinë individuale është i ndryshueshëm dhe varet nga Kthimi i Fondit Pensional të Detyrueshëm dhe nga tarifat e ngarkuara nga Shoqëria Pensionale.

³⁾ Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од преиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

⁴⁾ Kthimi llogaritet në bazë vjetore për 84 muajt e mëparshëm. Përfshijmish, nëse fondi ka funksionuar më pak se 84 muaj, por më shumë se 12 muaj, kthimi llogaritet në fund të tremujorit, për periudhën nga 1 qershori ose 1 dhjetori pas themelimit të fondit deri në fund të tremujorit të llogaritetes.

⁵⁾ Приносот на ТРИГЛАВз се пресметува за периодот 30.06.2019 - 30.09.2025 бидејќи фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци.

⁶⁾ Kthimi i TRIGLAVz llogaritet për periudhën 30.06.2019 – 31.03.2025, pasi fondi ka funksionuar më pak se 84 muaj, por më shumë se 12 muaj.

⁷⁾ Дополнително приносот се пресметува за претходните 12 месеци и на годишна основа од почетокот на работа на пензискиот фонд.

⁸⁾ Përveç kësaj, kthimi llogaritet për 12 muajt e fundit dhe në bazë vjetore që nga fillimi i punës së fondit pensional.

⁹⁾ Просечниот принос се пресметува преку просечната вредност на сметководствениите единици.

Просечната вредност на сметководствениите единици се пресметува како пондериран просек на сметководствениите единици на задолжителните пензиски фондови во однос на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови што работат на соодветниот датум.

¹⁰⁾ Kthimi mesatar llogaritet përmes vlerës mesatare të njësive kontabël. Vlera mesatare e njësive kontabël llogaritet si mesatare e ponderuar e njësive kontabël të fondeve pensionale të detyrueshme në raport me asetet neto të fondeve pensionale të detyrueshme që janë aktive në datën përkatëse.

Табела 4: Приноси на задолжителни пензиски фондови¹⁾

Table 4: Kthimi i fondeve të detyrueshme pensionale

31.12.2025

31.12.2025

ЗПФ / FDP	Период / Periudha					
	последни 12 месеци / 12 muajt e fundit		ануелизиран за последни 7 години / i llogaritur për 7 vitet e fundit		ануелизиран од почеток на работа / i llogaritur që nga fillimi me punë	
	31.12.2024 - 31.12.2025 ⁴⁾		30.09.2018 - 30.09.2025 ²⁾ / 30.06.2019 - 31.12.2025 ³⁾		Почеток / Fillimi - 31.12.2025 ⁴⁾	
	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale
САВАз / SAVAm	5,14%	0,99%	6,12%	0,74%	5,52%	2,29%
КБПз / KBPm	5,21%	1,06%	6,39%	0,99%	5,71%	2,48%
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	5,14%	0,99%	4,64%	-0,99%	4,50%	-0,94%
Просечен принос / Norma mesatare e kthimit ⁵⁾	4,59%	0,46%	5,51%	0,16%	5,35%	2,14%

¹⁾ Приносот на индивидуалната сметка е променлив и зависи од приносот на задолжителниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото.

²⁾ Кthimi në llogarinë individuale është i ndryshueshëm dhe varet nga Kthimi i Fondit Pensional të Detyrueshëm dhe nga tarifat e ngarkuara nga Shoqëria Pensionale.

²⁾ Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од преиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

²⁾Kthimi llogaritet në bazë vjetore për 84 muajt e mëparshëm. Përfshijmish, nëse fondi ka funksionuar më pak se 84 muaj, por më shumë se 12 muaj, kthimi llogaritet në fund të tremujorit, për periudhën nga 1 qershori ose 1 dhjetori pas themelimit të fondit deri në fund të tremujorit të llogaritjes.

³⁾ Приносот на ТРИГЛАВз се пресметува за периодот 30.06.2019 - 30.09.2025 бидејќи фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци.

³⁾ Kthimi i TRIGLAVz llogaritet për periudhën 30.06.2019 – 31.03.2025, pasi fondi ka funksionuar më pak se 84 muaj, por më shumë se 12 muaj.

⁴⁾ Дополнително приносот се пресметува за претходните 12 месеци и на годишна основа од почетокот на работа на пензискиот фонд.

⁴⁾ Përveç kësaj, kthimi llogaritet për 12 muajt e fundit dhe në bazë vjetore që nga fillimi i punës së fondit pensional.

⁵⁾ Просечниот принос се пресметува преку просечната вредност на сметководствениите единици.

Просечната вредност на сметководствениите единици се пресметува како пондериран просек на сметководствениите единици на задолжителните пензиски фондови во однос на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови што работат на соодветниот датум.

⁵⁾ Kthimi mesatar llogaritet përmes vlerës mesatare të njësive kontabël. Vlera mesatare e njësive kontabël llogaritet si mesatare e ponderuar e njësive kontabël të fondeve pensionale të detyrueshme në raport me asetet neto të fondeve pensionale të detyrueshme që janë aktive në datën përkatëse.